

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 202

14 август 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2509. Указ број 4 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	2514. Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на приватните здравствени установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита и лабораториски испитувања по упат на избран лекар.....	3
2510. Указ број 5 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	2515. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	6
2511. Указ број 6 од Претседателот на Република Северна Македонија.....	2	2516. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јули 2020 година	8
2512. Решение за утврдување престанок на функцијата Национален координатор за имплементација на национална платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија.....	2	Огласен дел	1-88
2513. Решение за утврдување престанок на функцијата директор на Агенцијата за млади и спорт.....	3		

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****2509.****Указ бр. 4**

13 август 2020 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 24/12 и 190/16)

СЕ ОДЛИКУВА

КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА СОРАБОТКА ВО ОДБРАНАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за континуирана поддршка и помош во процесот на јакнење на капацитетите и на стандардите на Армијата на Република Северна Македонија, како и за зајакнување на соработката и на партнерството помеѓу Соединетите Американски Држави и Република Северна Македонија.

Бр. 06-985/1
13 август 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

2510.**Указ бр. 5**

13 август 2020 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 24/12 и 190/16)

СЕ ОДЛИКУВА

3. ПЕШАДИСКИ БАТАЛЈОН ОД 1. ПЕШАДИСКА БРИГАДА ОД КОМАНДАТА ЗА ОПЕРАЦИИ ПРИ АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за високата професионалност, пожртвуваност и за исклучителниот придонес за извршувањето на задачи при справување и санација на елементарни непогоди, обезбедување на јужната граница за време на мигрантската криза и поддршка во активностите за справување со пандемијата со Ковид-19 во прогласените кризни региони во општините Дебар и Центар Жупа.

Бр. 06-986/1
13 август 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

2511.**Указ бр. 6**

13 август 2020 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/02, 24/12 и 190/16)

СЕ ОДЛИКУВА

БАТАЛЈОНОТ ЗА ВОЕНА МЕДИЦИНСКА ПОДДРШКА ОД ЛОГИСТИЧКАТА БАЗА ПРИ АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за високата професионалност, пожртвуваност и за исклучителниот придонес за извршувањето на мисијата на единицата преку зачувување и унапредување на здравјето на припадниците на Армијата и на Министерството за одбрана и со тоа одржување на потребното ниво на борбена готовност, медицинска поддршка при справување и санација на елементарни непогоди и кризни состојби, учество во мировни операции и несечична професионална поддршка на Министерството за здравство при справување со пандемијата со Ковид-19.

Бр. 06-987/1
13 август 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****2512.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД НЕСРЕЌИ И КАТАСТРОФИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. На Павле Трајанов, му се утврдува престанок на функцијата Национален координатор за имплементација на национална платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Северна Македонија, поради неговиот избор за пратеник во Собранието на Република Северна Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20 – 7506/2
11 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2513.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

1. На Дарко Каевски му се утврдува престанок на функцијата директор на Агенцијата за млади и спорт поради неговиот избор за пратеник во Собранието на Република Северна Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20 – 7610/1
11 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2514.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 мај 2020 година, донесе

ПРАВЛНИК

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ПРИВАТНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување договори, утврдување на договорениот надоместок како и начинот на плаќање на здравствените услуги кои ги пружаат приватните здравствени установи на осигурените лица во специјалистичко-консултативната здравствена заштита, како и лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар од примарна здравствена заштита, во мрежата на здравствени установи, на товар на средствата на Фондот опфатени со задолжително здравствено осигурување (во натамошниот текст: здравствени установи).

Критериуми за склучување на договор

Член 2

За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица во специјалистичко-консултативната здравствена заштита, Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд) склучува договори со здравствени установи.

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните критериуми:

1) да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана согласно со Законот за здравствената заштита;

2) да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадар) согласно Решението за дозвола за работа на здравствени установи и/или Договор за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи;

3) здравствените услуги на осигурените лица, да ги пружаат соодветен кадар согласно актите на Министерството за здравство;

4) да се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;

5) да се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;

6) да негува добри деловни односи.

Договорите од став 1 и 2 на овој член Фондот ги склучува, во согласност со мрежата на здравствени установи донесена од Министерството за здравство, а по доставена понуда за склучување на договор од страна на здравствената установа заедно со потребна придружна документација.

Склучување на договорот

Член 3

Со договор склучен меѓу Фондот и здравствената установа во мрежата на здравствени установи за обезбедување и извршување на здравствени услуги на осигурените лица,

гурените лица, се регулираат односите и се утврдува видот и обемот, квалитетот, начинот и роковите за остварување на договорените здравствени услуги, референтни цени, начин и рокови на плаќање, контрола на спроведувањето на договорот, права и обврски на договорните страни, договорни казни и услови за раскинување на договорот, како и други прашања кои се однесуваат за уредување на меѓусебните односи помеѓу договорните страни.

Договорот се склучува за дејности кои здравствената установа ги врши согласно Решението за дозвола за работа на здравствени установи и/или Договор за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи.

Договорот се склучува за период од една или повеќе години. Здравствената установа за целиот период на важење на договорот треба да има важечка лиценца за вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи согласно со прописите од областа на здравствената заштита.

Здравствени услуги за кои се склучува договор

Член 4

Здравствените услуги на секундарно ниво ја опфаќа специјалистичко-консултативна здравствена дејност, која се остварува во здравствените установи.

Како здравствени услуги во смисла на овој правилник, се сметаат основните здравствени услуги од специјалистичко-консултативната здравствена заштита согласно Законот за здравственото осигурување (во натамошниот текст: Закон).

Осигурените лица, специјалистичко-консултативната здравствената заштита ја остваруваат со упат од избран лекар од примарна здравствена заштита или упат од лекар специјалист.

Давател на услуги

Член 5

Фондот за секоја статусна промена во здравствената установа (промена на директор, проширување или промена на дејноста, измена на број и локација на организациони/работни единици и др.) и промена на вработените од лекарскиот тим (боледување, престанок на работен однос, нови вработувања и други оправдани отсуства согласно Законот за работни односи), склучува анекс на договорот или доставува известување до здравствената установа за прифаќање на промената.

Известувањето кое здравствената установа е должна да го достави до Фондот при статусна промена во здравствената установа или промена на вработените од лекарскиот тим, како и рокот за комплетирање на тимот, се утврдени со договорот кој здравствената установа го склучува со Фондот.

II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ

Појдовни основи за утврдување на надоместокот

Член 6

Надоместокот за вршење на здравствените услуги од овој правилник се утврдува со Одлука на Управниот одбор на Фондот врз основа на планираните средства за специјалистичко-консултативната здравствена заш-

тита и за лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар од примарна здравствена заштита во Планот и програмата за здравствени услуги и Буџетот на Фондот утврдени за таа намена.

Утврдениот надоместок се смета како договорен надоместок за специјалистичко-консултативната здравствена заштита и за лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар од примарна здравствена заштита, за секоја година поодделно во периодот на важење на договор.

Надоместокот се утврдува врз основа на остварената вкупна вредност на видот и обемот на здравствени услуги во прво, второ и трето тромесечие и проекција за четвртото тримесечје од претходната година, по утврдени референтни цени на здравствени услуги, земајќи ги во предвид расположливите средства на Буџетот на Фондот за тековната година.

Надоместокот за обезбедените здравствени услуги, дополнително може да се усогласува и со:

- задолжителни програми за здравствена заштита кои ги донесува секоја година Владата на Република Северна Македонија, како и со изменети здравствени услуги по вид и обем за тековната година во однос на претходната година;

- очекуваните сопствени приходи на здравствената установа за тековната во однос на претходната година;

- очекуваните реформи во здравствениот систем за чија имплементација е потребен подолг период се додека Министерството за здравство не овозможи воспоставување на одржлив и ефикасен здравствен систем, односно здравствени установи;

- користење на одредени специфични лекови;

- посебни здравствени состојби предизвикани од вонредни околности;

- расположливите средства на Буџетот на Фондот за тековната година.

Кои од наведените дополнителни критериуми за усогласување ќе се применуваат за одредена здравствена установа при утврдување на договорниот надоместок за обезбедени здравствени услуги, зависи од тоа кој од критериумите влијае на остварувањето на видот и обемот на здравствени услуги за тековната година.

Планирање на видот и обемот на здравствените услуги

Член 7

Видот и обемот на здравствените услуги кои здравствената установа ги обезбедува на товар на средствата на Фондот ги понудува со план за секоја дејност и тим поодделно, за секоја година, за периодот за кој се склучува договорот. Планот за вид и обем ги содржи сите здравствени услуги кои ги врши здравствената установа во рамките на дејноста/ите за која/и установата има договор со Фондот и се дел од основните здравствени услуги утврдени во законот.

Планот за вид и обем, здравствената установа има должност да го усогласи со утврдениот годишен договорен надоместок.

Здравствените услуги во планот од став 1 на овој член, треба да бидат прикажани по пакети на завршени епизоди на лекување и/или со поединечни здравствени услуги, согласно основните здравствени услуги утврдени во законот.

Видот и обемот на здравствени услуги планирани на годишно ниво се прикажуваат по број на случаи, по пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко-консултативна здравствена заштита или поединечни здравствени услуги со утврдени референтни цени и тоа за секоја дејност поодделно согласно Ценовникот на здравствени услуги и образците за План за видот и обемот на здравствени услуги пропишани од страна на Фондот.

Доколку дојде до промена на Одлуката за утврдување на референтни цени на здравствени услуги за специјалистичко-консултативна здравствена заштита, ќе се применуваат референтните цени утврдени со измените и дополнувањата на Одлуката.

Следење на резултатите од извршената работа

Член 8

За следење на успешноста на работењето во здравствената установа од специјалистичко консултативна дејност, освен за лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар од примарна здравствена заштита, може да се користат следните индикатори:

- задоволство на осигурени лица;
- количник (однос) на бројот на првите и повторените амбулантски прегледи, односно пакети на здравствени услуги во период од 3 месеци, и
- број на упати од здравствената установа до друга здравствена установа.

Здравствената установа известувањето за резултатите од извршената работа за наведените индикатори ги доставува до Фондот.

Утврдување на надоместок

Член 9

Висината на надоместокот (како максимален надоместок) се смета како договорен вкупен износ за сите дејности и здравствени услуги од специјалистичко – консултативната здравствена заштита и за лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар од примарна здравствена заштита, за кои установата склучува договорот со Фондот и истиот е утврден во зависност од средствата во Буџетот на Фондот предвидени за таа намена.

Висината на вкупниот годишен надоместок се утврдува со Одлука на Управниот одбор на Фондот за период од јануари–декември за секоја тековна година, за време на важење на договорот.

Надоместокот се определува по тим, за секоја дејност поодделно. Доколку во здравствената установа не е комплетиран тимот со носител на дејност, Фондот го намалува надоместокот за некомплетниот тим со одлука на Управниот одбор.

Во вкупниот договорен надоместок на здравствената установа се опфатени сите потребни трошоци за лекови, медицински и друг потрошен материјал потребен за целосно извршување на здравствената услуга на осигурените лица, како и трудот на вработените во здравствената установа за реализираните здравствени услуги пружени на товар на Фондот.

Надоместокот се состои од вкупната вредност на договорениот вид и обемот на здравствени услуги искажани преку утврдени референтни цени од страна на Фондот, намалена за износот на пресметаната партиципација. Доколку се изврши измена на висината на надоместокот, соодветно на извршената измена се менува и планот кој установата го доставува до Фондот.

Ревидирање на висината на договорениот надоместок може да се врши при промена на расположливите средства на Фондот за таа намена. Ревидирањето може да се врши и со прераспределба на средствата од неостварената вкупна вредност на договорениот вид и обемот на здравствени услуги, од одредени здравствени установи на здравствени установи кои оствариле поголема вредност од договорениот надоместок од променливиот дел.

Промената на надоместокот (зголемување или намалување) се однесува од денот на донесување на одлуката на Управниот одбор на Фондот до крајот на тековната година.

За секоја здравствена установа од специјалистичко – консултативна здравствена заштита, се определува минимален надоместок со План и програма на здравствени услуги, кој се донесува секоја година.

Прераспределбата на средствата може да се врши врз основа на анализа на остварувањето на видот и обемот на здравствени услуги искажани во фактура и во посебен образец за извршени услуги на полугодишно ниво над договорениот надоместок кој претставува статистички податок за договарање на видот и обемот на здравствени услуги за наредната година.

Начин на искажување на извршени здравствените услуги

Член 10

Здравствените услуги од специјалистичко-консултативна здравствена заштита и за лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар од примарна здравствена заштита, се искажуваат според референтни цени на пакети на извршени специјалистичко-консултативни здравствени услуги:

- Пакетите претставуваат збир на здравствени услуги упросечени како најчесто групирани услуги, врз основа на медицина базирана на докази, по упат на избран лекар/специјалист/супспецијалист или друг вид на упат согласно Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжително здравствено осигурување.

- Завршени здравствени услуги од специјалистичко консултативни здравствена здравствена заштита, кои поради своја специфика не се групирани во пакети на услуги и за кои Фонд има определено референтна цена.

Референтните цени на здравствените услуги во специјалистичко-консултативна здравствена заштита се утврдуваат со Одлука на Управниот одбор на Фондот.

Доколку дојде до промена на Одлуката за утврдување на референтни цени на здравствени услуги за специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита, ќе се применуваат референтните цени утврдени со измените и дополнувањата на Одлуката.

Во референтната цена се вклучени трошоците утврдени согласно Методологија за утврдување на референтните цени, донесена од Управниот одбор на Фондот.

Начин на пресметување и плаќање на извршени здравствени услуги**Член 11**

Надоместокот на здравствената установа се исплатува по месеци за остварен вид и обем на здравствени услуги врз основа на доставена месечна фактура. Фактурирањето се врши за месецот во кој се извршени здравствените услуги.

Фактурираниот месечен износ се намалува за износот на пресметано учество на осигурените лица (партиципација) во вкупната цена на здравствените услуги. Фактурираниот месечен износ (намален за партиципацијата) може да биде најмногу до висина на утврдениот надоместок за соодветниот месец, земајќи ги во предвид дозволените отстапувања.

Надоместокот на здравствената установа се исплатува по месеци за остварен вид и обем на здравствени услуги врз основа на месечна фактура, но не повеќе од утврдениот месечен надоместок.

Фактурираниот месечен износ може да биде најмногу до висина на 1/12 од утврдениот годишен надоместок (месечен надоместок). Во текот на шестомесечното здравствената установа може за еден месец да планира и да оствари здравствени услуги најмалку 50% од месечниот надоместок.

По исклучок од став 4 на овој член, фактурираниот месечен износ во првите пет месеци од шестомесечното здравствената установа може да го надмине не повеќе од 10%. Во шестиот месец се врши порамнување до висината на вкупниот износ за шестомесечното.

Неискористените средства утврдени за првото шестомесечното, здравствената установа не може да ги доискористи во наредното шестомесечие.

За вкупно остварена вредност на вид и обем на здравствени услуги (фактуриран износ) во износ од најмалку 90% од утврдениот максимален надоместок за период од шест месеци, договорениот надоместок за наредниот период не се намалува.

За реализираните здравствените услуги кои установата ги реализирала на товар на средствата на Фондот а се над утврдениот договорен надоместок, установата ги искажува во посебен образец кој може да служи како статистички податок за евиденција и анализа при утврдување на договорениот надоместок за установата во наредниот период.

Аконтативна исплата на утврдениот месечен надоместок во услови на постоење на вонредна состојба**Член 12**

Фондот во услови на постоење на вонредна состојба врши аконтативна исплата на средства од утврдениот годишен надоместок на здравствената установа, врз основа на донесена одлука од Управниот одбор на Фондот.

Користење на средствата во здравствената установа**Член 13**

Со средствата остварени според овој правилник и договорот, здравствената установа располага самостојно.

Здравствената установа е должна за вршење на здравствените услуги на осигурените лица да обезбеди лекови според Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, помошни медицински материјали кои служат за примена на лековите, санитарски и други пот-

рошни материјали потребни за целосно завршување на здравствените услуги за одредено заболување согласно медицината базирана на докази.

Здравствената установа остварените средствата според овој правилник, не може да ги пренамени за исплата на плати и надоместоци на плати на вработените ниту за други намени доколку со тоа се предизвикува намалување на правата и квалитетот на здравствените услуги на осигурените лица.

Средствата остварени од заштеди можат да се користат за унапредување на дејноста на здравствената установа.

Преодни и завршни одредби**Член 14**

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во специјалистичко-консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар лекар („Службен весник на Република Македонија“ број 10/2002, 17/2002, 136/2006, 41/2007, 62/2007, 86/2007, 37/2008, 158/2009, 2/2010, 147/2010, 171/2010 и 95/2011, 158/2011, 104/2012, 34/2014, 141/2014 и 201/2014).

Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува сметано од 1.1.2020 година.

Бр. 02-7603/2
1 јуни 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

2515.

Врз основа на член 9, член 28 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 јуни 2020 година донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2015, 64/2015, 96/2015,

125/2015, 187/2016, 146/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 44/2019, 198/2019 и 63/2020), во членот 49 се додава нов став 3 кој гласи:

„Пропишувањето на лековите се врши по електронски пат по точно дефинирани процедури.“

Член 2

Во членот 50 се додава нов став 5 кој гласи:

“При пропишување на лек по електронски пат избраниот лекар, односно замената на избраниот лекар е должен рецептот да го верификува со електронски потпис.“

Ставовите 5,6,7 и 8 стануваат ставови 6,7,8 и 9.

Член 3

Во членот 52 ставот 10 се менува и гласи:

“За лековите на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот кои се пропишуваат по препорака на лекар специјалист/субспецијалист од соодветна медицинска специјалност или лекарски конзилиум од соодветна клиника, односно болница (извештај од специјалист/супспецијалист, отпусно писмо или конзилијарно мислење), препораката важи до денот на извршениот контролен преглед, но не подолго од една година од денот на издавање на препораката. Препораката за лек дадена во отпусно писмо од приватна здравствена установа која има склучено договор со Фондот, кога нема промена на препорачаната терапија важи најмногу до една година.“

Член 4

Во членот 53 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Издавањето на лековите пропишани по електронски пат од избраниот лекар, аптеката го врши по точно дефинирани процедури.“

Член 5

Во членот 58 во ставот 8, на почетокот на реченицата се додаваат зборовите „Препораката во“.

Член 6

Во членот 67 став 1 се бришат зборовите „и тоа не подолго од 30 дена“.

Член 7

Во членот 79 се додава нов став 4 кој гласи:

„Препораката во отпусното писмо е со важност до првиот извршен контролен преглед, но не повеќе од 12 месеци. Во отпусно писмо издадено од приватна здравствена установа која има склучено договор со Фондот, во случај кога нема промена на препораката, истата важи најмногу до една година.“

Ставот 4 станува став 5.

Член 8

Во член 101 став 1 по зборот „Фондот“ се додаваат зборовите „и Шифрарникот на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот со референтни цени“.

Член 9

Во членот 103 ставот 6 и 7 се менуваат и гласат:

„По исклучок од став 3 и 4 на овој член за набавени лекови во специјалистичко-консултативна или болничка здравствена заштита Фондот како доказ се признава и кога:

- фискалната сметка, односно фактурата со доказ за плаќање, е со датум после датумот на апликација, односно престој во болница, при што подносителот на барањето задолжително поднесува и Изјава со наведување на причините поради кои има несоваѓање во датумите;

- фискалната сметка, односно фактурата со доказ за плаќање, за набавен лек аплициран во дневна болница или при хоспитализација на осигуреното лице е со датум пред датумот наведен во приложената медицинска документација, при што подносителот на барањето задолжително поднесува и медицинска потврда која содржи податоци за осигуреното лице, препорачана терапија со лек, точен датум на давањето на препораката, верификувана со потпис и факсимил на лекарот, заверена со печат и евидентирана во медицинската документација на здравствената установа.

По исклучок од став 5 на овој член за набавени медицински потрошни материјали и вградени материјали, во специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита Фондот како доказ се признава и кога:

- фискалната сметка, односно доказот за плаќање е со датум после датумот наведен во специјалистичкиот извештај или периодот на хоспитализација, при што подносителот на барањето задолжително поднесува и Изјава со наведување на причините поради кои има несоваѓање во датумите;

- фискалната сметка, односно доказот за плаќање е со датум пред датумот наведен во специјалистичкиот извештај или периодот на хоспитализација, при што подносителот на барањето задолжително поднесува и медицинска потврда во која се наведени видот на материјалот и причините поради кои здравствената установа ја дава препораката за набавка на материјалот, точен датум на давањето на препораката, верификувана со потпис и факсимил на лекарот, заверена со печат и евидентирана во медицинската документација на здравствената установа.“

Член 10

Во членот 106 ставот 5 се менува и гласи:

“Доколку осигуреното лице кое има остварено право на ортопедско и друго помагало, а подигнало помагало изработено од надстандарден материјал, или помагало кое не е опфатено со задолжителното здравствено осигурување, нема право на надоместок на средства за разликата од утврдената референтна цена од страна на Фондот до набавната цена.“

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8001/1
16 јуни 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2516.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2020 година, во однос на месец јуни 2020 година, е пониска за 0,2%.

2. Исплатата на платите за месец јули 2020 година, во однос на месец јуни 2020 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија, ја вршат на нивото на правото утвредно за претходниот месец.

Заменик министер,
Gjonul Bajraktar, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2020202